

Цели на фондот

Според инвестициската стратегија Фондот е првенствено наменет за инвеститори кои не сакаат своите средства да ги изложат на висок ризик, ценовни осцилации и кои во релативно пократки рокови сакаат да остварат атрактивен принос на своите средства. Како инвеститори на Фондот може да се јават сите домашни и странски, правни и физички лица како и специфични финансиски институции, кои имаат цел да менаџираат со својата тековна или среднорочна ликвидност.

Главни мотиви за инвеститорите во Фондот се:
пресметка на принос на дневно ниво;
диверзификација на портфолиото во повеќе сигурни финансиски инструменти; атрактивен принос во однос на ависта камата во банките во Р.М.; транспарентно следење и достапност на вложените средства во секој момент.

* Детални информации може да најдете во Проспектот.

Податоци за фондот

| | |
|-------------------------------|-----------------|
| Име на фондот | ВФП Кеш Депозит |
| Датум на основање | 04.12.2014 |
| Валута на уделите | МКД |
| Нето вредност | 290.514.738,32 |
| Цена на уделот | 101,7686 |
| Минимален износ на вложување* | 1.000 денари |
| Стандардна девијација | 0,05% |
| Ризична класа | 1 |

Надоместоци

Надоместоци на товар на инвеститорот:

Влезна провизија не се наплатува (0%)

Надомест за излез не се наплатува (0%)

Надоместоци на товар на фондот:


Надомест за управување 1% годишно

Надомест на депзитарна банка 0,20% годишно

Остварен принос

| | | |
|--------------------|---|-------|
| | Просечен принос | |
| | 12 месеци | / |
| Принос од основање | 2 години | / |
| 1,77% | 5 години | / |
| | од основање | 0,04% |
| | *приноси пресметани согласно методологија за потребите на КХВ | |


Изложеност по вид на инструмент




ТОП 10 ВЛОЖУВАЊА

| | |
|-------------------------------------|--------|
| Алфа банка 29 | 20,06% |
| Еуростандард банка 10-3123/1 | 19,03% |
| Комерцијална банка парични средства | 14,77% |
| Капитал банка 03-2239/1 | 13,75% |
| DO2015/08 - 0230DK | 8,75% |
| DO2015/17-0530DK | 5,21% |
| Стопанска банка Битола ДП2014/227 | 3,61% |
| Халк банка ДП2014/761 | 3,61% |
| DO2015/10 - 0330DK | 3,48% |
| Стопанска банка Битола ДП2014/248 | 1,72% |

Вредност на удел



Географска изложеност



Секторска изложеност



Валутна изложеност

